

ВЕСТИ СПОРТ ЗАНИМЛИВОСТИ КУЛТУРА ИНТЕРВЈУ ОТВОРЕНА ЖИВОТ OHRIDNEWS TV БАРАЈ

ОГЛАСИ ХОТЕЛ „ФИЛИП“ ИМА ПОТРЕБА ОД ГОТВАЧ, ШЕФ НА САЛА И КЕЛНЕР

Предлогот на Ван Хојте доставен до Собрание

Вести | Македонија | 28.03.2016 23:56

Посети : 421



Петте новинарски и медиумски организации, ЗНМ, ССНМ, СЕМ, МИМ и ИКЦ денеска во Собранието го доставија предлогот на европскиот медијатор Питер Ван Хауте за итна измена и дополнување на Законот за аудио и аудио визуелни медиумски услуги, како добра основа за вовед во медиумските реформи во Република Македонија.

Иницијативата ја поднесуваме до сите пратеници на Собранието на РМ со цел да продолжи дебатата за медиумските реформи откако

пропаднаа разговорите меѓу потписниците на договорот од Пржино.

Очекуваме за иницијативата да се разговара темелно и транспарентно со вклученост на сите медиумски организации за да дојдеме до најдоброто можно решение.

Петте организации остануваат посветени на усвојувањето на медиумските реформи кои не подразбираат само законски измени, туку и нивна ефективна имплементација.

Очекуваме поддршка од сите пратеници, а Претседателот на Собранието итно да закаже седница на која ќе се расправа за ова прашање, се вели во заедничкото соопштение на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Институтот за комуникациски студии (ИКС).

OhridNews

Like 0 Tweet G+1 0

© 2016 Ohridnews.com. Сите права се задржани.
Текстов не смее да се печати или емитува, во целина или во делови, без договор со Ohridnews.com


 RESTORAN
PERA
Kej Makedonija 81 Ohrid
078 290 976 / 071 243 148


 ДИСКОНТ
РАЈ
ТЕЛ: 046 255 003


 ESPAÑA
CLUB
Секој ден од 21-04,
викенд од 21-05 ч.
Влез слободен


 ПЕЧАТАРСКА КУЌА
WWW.LETRA.COM.MK
046 254 299 070 212 465
ДИЗАЈН DIGITAL ОФСЕТ СИТО PHOTO
ДИПЛОМСКИ МАГИСТЕРСКИ ПОКАНИ ТЕКСТИЛ СО DVD BLUE RAY
РАЗГЛЕДНИЦИ ПАПКИ КЕСИ ЕТИКЕТИ МЕНИА ДЕКЛАРАЦИИ
ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ПЛАКАТИ ФЛАЕРИ ПРОСПЕКТИ
ФОТО УСЛУГИ КАТАЛОЗИ ОБРАСЦИ КАЛЕНДАРИ ВЛЕЗНИЦИ
БИЗНЕС КАРТИЧКИ КНИГИ HANDMADE СПИСАНИЈА ВИНСКИ КАРТИ


 стоматолошки центар
Д-р БАТКОСКИ
најдоброто за вашите заби
-ПРЕМИУМ УСЛУГИ -
- НЕВЕРОЈАТНИ РЕЗУЛТАТИ -
- ПРИФАТЛИВИ ЦЕНИ -
+389 46 230 079
www.dentaltourismohrid.com



Македонија доби Графички регистар на градежно земјиште



Охрид очекува исполнети капацитети за Велигден



Склучен договор за соработка помеѓу кинескиот Универзитет „Џиаотонг“ и Универзитетот „Св. Апостол Павле“



Могерини: Парти да го спроведат Договорот од Пржино

ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

АНКЕТА

Дали нашето општество политички е поделено?

- ДА
- НЕ

Гласај

Резултати

ohridnews.com

Like Page 10K likes

Be the first of your friends to like this

ПОВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полиција : 192 Брза помош : 194 Пожарна : 193 Центар за справуван